

Службен весник

на Република Македонија

Број 196

29 октомври 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3563. Одлука за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	2	3568. Листа на производи од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин(*)	3
3564. Решение за именување заменик на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата Република Македонија	2	3569. Правилник за изменување на Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште	4
3565. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	2	3570. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистер на аеродроми, регистер на леталишта и евиденција на терени.....	5
3566. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија	3	3571. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5
3567. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија	3	3572. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на катастарот на наоѓалишта и појави на минерални сировини	7
		Огласен дел	1-88

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3563.**

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се иззема од стопанисување недвижната ствар – деловен простор, со вкупна површина од 63,00 м2, кој се наоѓа на улица „Илинденска“ бр. 36 (приземје), Скопје, на КП 9604, КО Центар 1, намена Згради во останато стопанство, запишана во Имотен лист број 41278, сопственост на Република Македонија, од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9427/1
16 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3564.

Врз основа на член 26 став 2 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013, 34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се именува Ернад Фејзула.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9667/1
22 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3565.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето на друштвото за осигурување Нова Осигурување АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 01.10.2018 година и дополнето на 04.10.2018 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.10.2018 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување Нова Осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на 125.000 обични акции, во вредност од 1.250.000 евра согласно Одлуката број 0201-04/03 од 28.09.2018 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 0201-04/03 од 28.09.2018 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-54
16 октомври 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3566.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЧУМА КАЈ МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/18 и 128/18), во членот 1 алинеја 2 по зборот “Јамбол/Yambol” се става записок и се додава зборот “Хасково/Haskovo”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2356/7
25 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

3567.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/18), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:

- Хасково/Haskovo и
- Пловдив/Plovdiv.“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3156/2
25 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

3568.

Врз основа на член 85 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, објавува

Л И С Т А НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИНСПЕКЦИЈА ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ^(*)

I

Производи од животинско потекло, кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин се:

а) мешовити производи кои во својот состав не содржат производи од месо, но содржат помалку од половина преработени производи од животинско потекло, кои се:

- стабилни на собна температура или во процесот на нивното производство биле подложни на целосен процес на варење или процес на третман со топлина низ нивната супстанца, така да секој сиров производ е денатуриран;
- јасно идентификувани како наменети за исхрана на луѓе;
- безбедно спакувани или запечатени во чисти контејнери;
- придружени со соодветен документ и означени на македонски јазик и неговото кирилично писмо, така што документот и етикетата заедно даваат информаци-

^(*) Со оваа листа се врши усогласување со Одлуката на Комисијата (ЕУ) бр. 2007/275/ЕЗ од 17 април 2007 година за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ (CELEX број 32007D0275) и Одлуката на Комисијата (ЕУ) бр. 2016/1196 од 20 јули 2016 година со која се надополнуваат Анексите на Одлуката 2007/275/ЕЗ за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ, (CELEX број 32016D1196).

ја за природата, количеството и бројот на пакети на мешовитите производи, земјата на потекло, производителот и составот на производот; и

б) мешовити производи кои во својот состав не содржат производи од месо и тоа:

CN код (1)	Појаснување (2)
1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50	Кондиторски производи (вклучувајќи и слатки) и чоколада, кои содржат помалку од 50% на преработени производи од млеко и јајца и кои се стабилни на собна температура или во текот на производството биле подложени на процес на готвење или термички третман низ нивната содржина, така што сировиот производ е целосно денатуриран.
1902 19, 1902 30, 1902 40	Теста и ретанги кои не се мелани или полнети со производи од месо; кои содржат помалку од 50% на преработени производи од млеко и јајца и кои се стабилни на собна температура или во текот на производството биле подложени на процес на готвење или термички третман низ нивната содржина, така што сировиот производ е целосно денатуриран.
1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 21, 1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90	Леб, колачи, бисквити, вафли и дволец, тостирани леб и други тостирани производи; кои содржат помалку од 20% на преработени производи од млеко и јајца и кои се стабилни на собна температура или во текот на производството биле подложени на процес на готвење или термички третман низ нивната содржина, така што сировиот производ е целосно денатуриран. 1905 90 опфаќа само суви и ронливи производи
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 16 04	Наслиники полнети со помалку од 20% риба
ex 2104 10 и ex 2104 20	Наслиники полнети со повеќе од 20% риба
	Готови супи и зачини спакувани за крајниот потрошувач, кои содржат помалку од 50% на рибно масло, прајци или екстракти од риба и кои се стабилни на собна температура или во текот на производството биле подложени на процес на готвење или термички третман низ нивната содржина, така што сировиот производ е целосно денатуриран.
ex 2106 10, ex 2106 90	Додатоци за храна спакувани за крајниот потрошувач, кои содржат мали количества (вкупно не повеќе од 20%) на преработени производи од животинско потекло (вклучувајќи глюкозамин, хондритин и/или цитосан) освен производи од месо.

За практична примена на оваа листа, кратенките на колоните го имаат следното значење:

1. Колона (1) – CN код

Во оваа колона е наведен CN кодот. CN кодот е базиран на интернационалниот Хармонизиран Опис на стоки и Систем на Кодови (HS) и утврден во “HS Конвенцијата”. CN кодот го претставува тарифниот број и тарифниот подброј на HS-от до шест цифри, со седма и осма бројка кои ги креираат понатамошните тарифни подброви за кои се определени.

Каде се применува четири цифрен код: освен ако не е поинаку определено, сите мешовити производи со префикс или опфатени со овие четири цифри, не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин на ветеринарно инспекциско место на граничен премин.

Каде само одредени специфицирани производи под било кои четири, шест или осум цифрен код, подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин и не постои специфична поделба под овој код во CN, кодот се означува како Ex (на пример Ex 2001 90 65: ветеринарна проверка не е потребна за производите од Колона (2) од Дел I на оваа листа).

2. Колона (2) – Појаснување

Оваа колона дава детали за мешовитите производи кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин на ветеринарно инспекциско место на граничен премин.

Кога е потребно, официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин, проценува и одредува дали состојката на мешовитиот производ е доволно преработена и согласно тоа не поделжи на понатамошна инспекција при увоз и транзит кои се бараат со законодавството на Република Македонија.

II

Со денот на отпочнувањето на примена оваа листа престанува да важи Листата на производи и нуспроизводи од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз од страна на официјален ветеринар на граничен премин („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/11).

III

Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 31.10.2018 година.

Бр. 02-2914/3
19 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3569.

Врз основа на член 61 став 2 и член 80 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕРЕН И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛЕТАЛИШТЕ

Член 1

Во Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште („Службен весник на Република Македонија” бр.151/07) членот 14 се менува и гласи:

„Член 14

(1) За безбедно слетување, престој и полетување на воздухопловите, операторот на леталиштето треба да го користи и одржува леталиштето согласно условите утврдени во овој правилник и Прирачникот за леталиштето изработен согласно член 9 од Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром односно леталиште.

(2) За безбедно полетување и слетување на воздухопловите, корисникот на теренот треба да го одржува теренот и да овозможи истиот да се користи согласно условите утврдени во овој правилник и начинот и правилата на летање наведени во Упатството за теренот, само за терен кој се користи за летање со крила за слободно летање, одобрено од Агенцијата за воздухопловство согласно член 11 од Правилникот за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-1369/3 Директор на Агенцијата
25 октомври 2018 година за цивилно воздухопловство,
Скопје **Горан Јандреоски, с.р.**

3570.

Врз основа на член 72 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТЕР НА АЕРОДРОМИ, РЕГИСТЕР НА ЛЕТАЛИШТА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ТЕРЕНИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистер на аеродроми, регистер на леталишта и евиденција на терени („Службен весник на Република Македонија” бр.151/07) во членот 2 став (4) зборот „аеродроми“ се заменува со зборот „терени“.

Член 2

Во членот 3 став (2) по точката 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„5. Согласно од сопственикот на земјиштето или носителот на правото на користење на земјиштето, за користење на истото како терен;”.

Точката 5 која станува точка 6 се менува и гласи:

„6. Упатство за користење на терен, само за терен кој се користи за летање со крила за слободно летање, одобрено од Агенцијата за воздухопловство согласно член 11 од Правилникот за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање.”

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-1370/5 Директор на Агенцијата
25 октомври 2018 година за цивилно воздухопловство,
Скопје **Горан Јандреоски, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3571.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 29.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	33,906
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	35,502
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	38,052
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	37,521
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	30,417

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	71,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	73,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	67,50
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	56,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	37,414

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	71,00	70,50	70,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,50	72,00	71,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,00	66,50	66,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	56,00	55,50	55,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,017
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,121
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е П 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.10.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2080/1

29 октомври 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3572.

Врз основа на член 4-в став (5) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 41/14, 61/16 и 64/18), директорот на Геолошкиот завод на Република Македонија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Катастарот на наоѓалишта и појави на минерални сировини.

Член 2

Катастарот на наоѓалишта и појави на минерални сировини (во натамошниот текст: Катастарот) се состои од Главна книга и осум помошни книги и тоа:

- Главна книга: КАТАСТАР НА НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ,

- Книга I: Активни наоѓалишта на минерални сировини доделени под концесии за експлоатација,

- Книга II: Наоѓалишта на минерални сировини каде е прекината или завршена експлоатацијата на минералната сировина,

- Книга III: Наоѓалишта оптимално истражени и пред отпочнување со експлоатација,

- Книга IV: Наоѓалишта на техногени минерални сировини,

- Книга V: Научни геолошки истражувања,

- Книга VI: Проспекциски геолошки истражувања,

- Книга VII: Основни геолошки истражувања и

- Книга VIII: Детални геолошки истражувања.

Член 3

Главната книга е во А-4 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Главната книга во горниот дел во средината се испишани зборовите „ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив зборовите „ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во средината на листот се испишани зборовите „ГЛАВНА КНИГА“, а под нив зборовите „КАТАСТАР НА НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“.

Главната книга се состои од евиденциски лист за катастарски број на наоѓалишта и појави на металични, неметалични, енергетски минерални сировини, подземна вода и гас во кои се внесуваат следните податоци:

- група на минерални сировини,
 - идентификациски број на минералните сировини подземна вода и гас,
 - број на наоѓалиштето, минералната или рудната појава,
 - рудно тело или ревер во наоѓалиштето/појавата,
 - степен на важност, големина (наоѓалиште, појава, техногено наоѓалиште),
 - лице кое ги внесува податоците и
 - датум на внесување на податоците.
- Формата и содржината на Главната Книга се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Книгата I е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата I во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА I“, а под нив зборовите „АКТИВНИ НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ДОДЕЛЕНИ ПОД КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА“.

Книгата I се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- наоѓалиште,
 - локалитет,
 - вид на минерална суровина,
 - општина,
 - населено место,
 - катастарски број,
 - лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
 - лист на топографска карта во размер 1:25 000,
 - басен/реон,
 - почеток на експлоатација,
 - начин на експлоатација,
 - носител на концесијата за експлоатација,
 - почеток на експлоатационо право,
 - завршеток на експлоатационо право,
 - контакт телефон на носителот,
 - координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
 - местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000,
 - геолошки податоци:
 - минерална суровина,
 - симбол,
 - генетски тип наоѓалиште,
 - име на наоѓалиште,
 - фотографија од наоѓалиштето,
 - податоци за истражни работи:
 - вид на истражни работи,
 - број на истражни работи,
 - обем на истражни работи (m),
 - време на изведба (година),
 - техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
 - резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
 - категорија на билансни резерви (m³ или t),
 - категорија на вонбилансни резерви (m³ или t),
 - потенцијални резерви C2 категорија,
 - потенцијални резерви D1 категорија,
 - просечен хемиски состав на минералната суровина:
 - физичко-механички особини на минералната суровина,
 - минерален состав или минерална парагенеза,
 - можност за примена,
 - дополнителни податоци,
 - лице кое ги внесува податоците и
 - датум на внесување на податоците.
- Формата и содржината на Книгата I се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Книгата II е во A-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата II во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА II“, а под нив зборовите „НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ КАДЕ Е ПРЕКИНАТА ИЛИ ЗАВРШЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА“.

Книгата II се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- прекин на експлоатација,
- начин на поранешна експлоатација,
- последен носител на концесијата на експлоатационо право,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- генетски тип на наоѓалиште,
- име на наоѓалиште,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- преостанати познати резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
- категорија на билансни резерви (m³ или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m³ или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,
- просечен хемиски состав на минералната суровина:
- физичко механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата II се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Книгата III е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата III во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА III“, а под нив зборовите „НАОЃАЛИШТА ОПТИМАЛНО ИСТРАЖЕНИ И ПРЕД ОТПОЧНУВАЊЕ СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА“.

Книгата III се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- планиран почеток на експлоатација,
- начин на експлоатација,
- носител на концесија за детални геолошки истражувања,
- носител на концесија за експлоатација,
- почеток на експлоатационото право,
- завршеток на експлоатационото право,
- контакт телефон,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- генетски тип на наоѓалиште,
- генетски тип на рудната појава,
- генетски тип на минералната појава,
- име на појавата,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- познати резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минерална суровина:
- категорија на билансни резерви (m³ или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m³ или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,

- просечен хемиски состав на минералната суровина:

- физичко-механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата III се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Книгата IV е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата IV во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА IV“, а под нив зборовите „НАОЃАЛИШТА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“.

Книгата IV се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- планиран почеток на експлоатација,
- начин на експлоатација,
- носител на концесија за експлоатација,
- почеток на концесиско право,
- завршеток на концесиско право,
- контакт телефон,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- начин на формирање на техногеното наоѓалиште,
- време на депонирање на минералната суровина,
- можност за експлоатација,
- име на појавата,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),

- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
 - категорија на билансни резерви (m³ или t),
 - категорија на вонбилансни резерви (m³ или t),
 - потенцијални резерви C2 категорија,
 - потенцијални резерви D1 категорија,
 - просечен хемиски состав на минералната суровина:
 - физичко-механички особини на минералната суровина,
 - минерален состав или минерална парагенеза,
 - можност за примена,
 - дополнителни податоци,
 - лице кое ги внесува податоците и
 - датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата IV се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Книгата V е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата V во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА V“, а под нив зборовите „НАУЧНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.

Книгата V се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- вид на геолошки истражувања,
- наслов на научна тема/научен проект,
- број и датум на Согласност за вршење на научни геолошки истражувања,
- времетраење на научно геолошкото истражување,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- орган кој издава Согласност за вршење на научни геолошки истражувања,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- вршител на научно геолошкото истражување,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон на вршителот,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат научните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за научни геолошки истражувања) во координатен систем,

- местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за научни геолошки истражувања) во координатен систем,

- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата V се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Книгата VI е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата VI во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА VI“, а под нив зборовите „ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.

Книгата VI се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- вид на геолошки истражувања,
- вид на проспекциски геолошки истражувања,
- број и датум на доделена концесија за проспекциски геолошки истражувања,
- времетраење на проспекциски геолошки истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- концедент,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- имател на концесија за проспекциски геолошки истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат проспекциските геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и

- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата VI се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Книгата VII е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата VII во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА VII“, а под нив зборовите „ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.

Книгата VII се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- вид на геолошки истражувања,
- вид на основни геолошки истражувања,
- број и датум на актот за вршење на основни геолошки истражувања,
- времетраење на основни геолошки истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- локалитет или населено место,
- општина,
- катастарски број,
- вршител на основни геолошки истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат основните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата VII се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Книгата VIII е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

На предната страна на корицата на Книгата VIII во горниот дел во средината се испишани зборовите „КНИГА VIII“, а под нив зборовите „ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.

Книгата VIII се состои од евиденциски листови во кои се внесуваат следните податоци:

- вид на геолошки истражувања,
- вид на минерална суровина за истражување,
- број и датум на доделување на концесија за детални геолошки истражувања,
- времетраење на концесијата за детални геолошки истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- концедент,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- вршител на детални геолошки истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер 1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат деталните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:1 000 до 1:50 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:1 000 до 1:100 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.

Формата и содржината на Книгата VIII се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Катастарот на наоѓалишта и појави на минерални суровини се води во пишана и во електронска форма.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-252/3
22 октомври 2018 година
Скопје

Геолошки завод
на Република Македонија,
Директор,
д-р **Науаф Баара**, с.р.

Прилог 1.**Евиденциски лист за катастарски број на наоѓалишта и појави на металични,
неметалични, енергетски минерални сировини, подземна вода и гас**

Група на минерални сировини	Идентификаци-ски број на минералните сировини, подземна вода и гас	Број на наоѓалиштето, минералната или рудната појава	Рудно тело или ревер во наоѓалиштето/појавата	Степен на важност, големина (наоѓалиште, појава, техногено наоѓалиште)
А	Б	В	Г	Д

Лице кое ги внесува податоците _____

Датум на внесување на податоците _____

Упатство
за внесување на катастарски број на наоѓалишта и појави на металични, неметалични,
енергетски минерални сировини, подземна вода и гас

Во колона А се внесува припадноста на минералната сировина во соодветна група:

- М-металична минерална сировина,
- N-неметалична минерална сировина,
- Е-енергетска минерална сировина и
- W-подземна вода, гас CO₂.

Во колона Б се внесува идентификационен број на минералната сировина кој е составен од две бројки и кои го означуваат видот на минерални сировини, согласно табелите 2, 3, 4 и 5.

Табела 2. Идентификациски број за металични минерални сировини

Идентификациски број	Име на минерална сировина		Идентификациски број	Име на минерална сировина	
01	Литиум	Li	33	Титан	
02	Натриум	Na	34	Циркониум	Zr
03	Калиум	K	35	Хафниум	Hf
04	Рубидиум	Rb	36	Ванадиум	V
05	Цезиум	Cs	37	Ниобиум	Nb
06	Франциум	Fr	38	Тантал	Ta
07	Берилиум	Be	39	Хром	Cr
08	Магнезиум	Mg	40	Молибден	Mo
09	Калциум	Ca	41	Волфрам	W
10	Стронциум	Sr	41	Манган	Mn
11	Барииум	Ba	43	Рениум	Re
12	Радииум	Ra	44	Железо	Fe
13	Скандиум	Sc	46	Рутениум	Ru
14	Итриум	Y	47	Осмиум	Os
15	Лантан	La	48	Кобалт	Co
16	Цезиум	Ce	49	Родиум	Rh
17	Празеодиум	Pr	50	Иридиум	Ir
18	Неодиум	Nd	51	Никел	Ni
19	Самариум	Sm	52	Паладиум	Pd
20	Еуропиум	Eu	53	Платина	Pt
21	Гадолиниум	Gd	54	Бакар	Cu
22	Тербиум	Tb	55	Сребро	Ag
23	Диспрозиум	Dy	56	Злато	Au
24	Холмиум	Ho	57	Цинк	Zn
25	Ербиум	Er	58	Кадмиум	Cd
26	Талиум	Tm	59	Жива	Hg
27	Итербиум	Yb	60	Алуминиум	Al
28	Лутециум	Lu	61	Галиум	Ga
29	Актиниум	Ac	62	Индиум	In
30	Ториум	Th	63	Талиум	Tl
31	Протактиниум	Pa	64	Калај	Sn
32	Ураниум	U	65	Олово	Pb
			66	Бизмут	Bi

Табела 3. Идентификациски број за неметалични минерални сировини

Идентификациски број	Име на минерална сировина	Идентификациски број	Име на минерална сировина
01	Гипс и анхидрит	38	Кварц монцонит
02	Магнезит	39	Гранодиорит
03	Барит	40	Кварцдиорит
04	Бел боксит	41	Риолит
05	Талк	42	Кварцпорфир
06	Пирофилит	43	Кварцкератофир
07	Азбест	44	Кварцлатит
08	Графит	45	Дацит
09	Al- силикати	46	Фелдспат
10	Камена сол	47	Сиенит
11	Калиумова сол	48	Трахит
12	Сулфур	49	Порфир
13	Магнезиумови соли	50	Кератофир
14	Хлор	51	Монцонит
15	Фосфорит	52	Диорит
16	Флуорит	53	Андезит
17	Јод	54	Порфирит
18	Бром	55	Габро
19	Бор	56	Базалт
20	Гранат	57	Дијабаз
21	Корунд	58	Долерит
22	Лискун	59	Спилит
23	Пиезооптички кварц	60	Габроперидотот
24	Кварц и кварцит	61	Перидотит
25	Кварцен песок	62	Туф
26	Бентонит	63	Цементен лапорец
27	Керамичка и огноотпорна глина	64	Варовник
28	Опекарска глина	65	Доломит
29	Кровен шкрилец	66	Травертин (седра)
30	Песок и чакал	67	Мермерен оникс
31	Серицит	68	Писеча креда
32	Минерални пигменти	69	Карбонатна бреча
33	Вермикулит	70	Гнајс
34	Воластонит	71	Амфиболит
35	Дијатомејска земја	72	Мермер
36	Апатит	73	
37	Гранит		

Табела 4. Идентификациски број за енергетски минерални сировини

Идентификациски број	Вид на минерална сировина
01	Јаглен - лигнит
02	Битуминозни или масни шкрилци - глинци
03	Нафта и земјен гас

Табела 5. Идентификациски број за подземни води

Идентификациски број	Вид на минерална суровина
01	Питка вода
02	Минерална вода
03	Термална вода
04	Термоминерална вода
05	Минерална вода со гас
06	Гас CO ₂

Колоната В е составена од три бројки кои го означуваат бројот на наоѓалиштето, минералната или рудната појава. На пример, ако во Република Македонија има повеќе наоѓалишта на бакар Бучим, Боров Дол, Казандол, Иловица и др., бројот би бил: Бучим 001, Боров Дол 002, Казандол 003, Иловица 004 итн.

Колоната Г се пополнува на следниот начин: доколку во некое наоѓалиште имаме повеќе рудни тела или ревири заради нивно точно дефинирање на крајот од бројот на наоѓалиштето се додава мала буква (а, б, в, г....).

Колоната Д составена е од една бројка која ги означува една од следните категории:

- наоѓалиште (1),
- минерална појава (2),
- рудна појава (3) и
- техногено наоѓалиште (4).

При формирањето на катастарскиот број буквите и броевите од колоните А, Б, В, Г и Д се раздвоени со едно празно место помеѓу нив (на пример: М 54 001 а 1 односно металични минерални суровини, бакар, Бучим, рудно тело Вршник, наоѓалиште).

Евиденциски лист на Книга I: Активни наоѓалишта на минерални сировини доделени под концесии за експлоатација

<i>Активни наоѓалишта на минерални сировини доделени под концесии за експлоатација</i>								
Наоѓалиште (име)		Локалитет		Вид на минерална сировина				
Општина		Населено место		Катастарски број				
Лист на ОГК во размер 1:100 000		Лист на топографска карта во размер 1:25 000		Басен/реон				
Почеток на експлоатација		Начин на експлоатација		Носител на концесија за експлоатација				
Почеток на експлоатационо право		Завршеток на експлоатационо право		Контакт телефон на носителот				
Координати на истражниот простор или на експлоатационо поле								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
					Местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000			
Геолошки податоци					Фотографија од наоѓалиштето			
Минерална сировина								
Симбол								
Генетски тип на наоѓалиште								
Име на наоѓалиште								

Податоци за истражни работи													
Вид на истражни работи	Број на истражни работи		Обем на истражни работи (m)		Време на изведба (година)		Техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа)						
Резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минерална сировина													
Категорија на билансни резерви (m3 или t)			Категорија на вонбилансни резерви (m3 или t)			Потенцијални резерви C, категорија			Потенцијални резерви D, категорија				
A			A										
B			B										
C ₁			C ₁										
A+B+C ₁			A+B+C ₁										
Просечен хемиски состав на минералната сировина			% % % % % % % % % % % %										
Физичко-механички особини на минералната сировина													
Минерален состав или минерална парагенеза													
Можност за примена													
Дополнителни податоци													
Лице кое ги внесува податоците			Датум на внесување на податоците:										

Евиденциски лист на Книга II: Наоѓалишта на минерални сировини каде е прекината или завршена експлоатацијата на минералната сировина

<i>Наоѓалишта на минерални сировини каде е прекината или завршена експлоатацијата на минералната сировина</i>								
Наоѓалиште		Локалитет		Вид на минерална сировина				
Општина		Населено место		Катастарски број				
Лист на ОГК по размер 1:100 000		Лист на топографска карта во размер 1:25 000		Басен/реон				
Прекин на експлоатација		Начин на поранешна експлоатација		Последен посетител на концесијата на експлоатационо право				
Координати на истражниот простор или на експлоатационото поле								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
					Местоположба на геолошка карта во размер 1: 100 000			
Геолошки податоци					Фотографија од наоѓалиштето			
Минерална сировина								
Симбол								
Генетски тип на наоѓалиште								

Име на наоѓалиште		
Податоци за истражни работи		
Вид на истражни работи	Број на истражни работи	Обем на истражни работи (m)
Преостанати познати резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната сировина		
Категорија на билансни резерви (m³ или t)	Категорија на вонбилансни резерви (m³ или t)	Потенцијални резерви C ₁ категорија
A	A	
B	B	
C ₁	C ₁	
A+B+C ₁	A+B+C ₁	
Просечен хемиски состав на минералната сировина	—%—%—%—%—%—%—%—%—%—%—%—%—%—%	
Физичко-механички особини на минералната сировина		
Минерален состав или минерална парагенеза		
Можност за примена		
Дополнителни податоци		
Лице кое ги внесува податоците	Датум на внесување на податоците	

Евиденцијски лист на Книга III: Наоѓалишта оптимално истражени и пред отпочнување со експлоатација

<i>Наоѓалишта оптимално истражени и пред отпочнување со експлоатација</i>									
Наоѓалиште		Локалитет		Вид на минерална сировина					
Општина		Населено место		Катастарски број					
Лист на ОГК во размер 1:100 000		Лист на топографска карта во размер 1:25 000		Басен/реон					
Планиран почеток на експлоатација		Начин на експлоатација		Носител на концесија за детални геолошки истражувања					
Носител на концесија за експлоатација		Почеток на експлоатационото право		Завршеток на експлоатационото право					
Контакт телефон									
Координати на истражниот простор или на експлоатационото поле									
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X	
					Местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000				
Геолошки податоци					Фотографија од наоѓалиштето				
Минерална сировина									
Симбол									
Генетски тип на наоѓалиште									
Генетски тип на рудната појава									
Генетски тип на минералната појава									
Име на појавата									
Податоци за истражни работи									
Вид на истражни работи	Број на истражни работи	Обем на истражни работи (m)	Време на изведба (година)	Техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа)					
Познати резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минерална сировина									
Категорија на билансни резерви		Категорија на вонбилансни резерви		Потенцијални резерви C ₁ категорија			Потенцијални резерви D ₁ категорија		
(m ³ или t)		(m ³ или t)							
A		A							
B		B							
C ₁		C ₁							
A+B+C ₁		A+B+C ₁							
				%	%	%	%	%	%
Физичко-механички особини на минералната сировина									
Минерален состав или минерална парагенеза									
Можност за примена									
Дополнителни податоци									
Лице кое ги внесува податоците				Датум на внесување на податоците					

Евиденциски лист на Книга IV: Наоѓалишта на техногени минерални сировини

<i>Наоѓалишта на техногени минерални сировини</i>									
Наоѓалиште		Локалитет		Вид на минерална сировина					
Општина		Населено место		Катастарски број					
Лист на ОГК во размер 1 : 100 000		Лист на топографска карта во размер 1:25 000		Басен/реон					
Планиран почеток на експлоатација		Начин на експлоатација		Носител на концесија за експлоатација					
Почеток на концесиско право		Завршеток на концесиско право		Контакт телефон					
Координати на истражниот простор или на експлоатационото поле									
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X	
					Местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000				
Геолошки податоци					Фотографија од наоѓалиштето				
Минерална сировина									
Симбол									
Начин на формирање на техногеното наоѓалиште									
Време на депонирање на минералната сировина									
Можност за експлоатација									
Име на појавата									
Податоци за истражни работи									
Вид на истражни работи	Број на истражни работи	Обем на истражни работи (m)	Време на изведба (година)	Техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа)					
Резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната сировина									
Категорија на билансни резерви (m ³ или t)		Категорија на вонбилансни резерви (m ³ или t)		Потенцијални резерви C ₁ категорија			Потенцијални резерви D ₁ категорија		
A		A							
B		B							
C ₁		C ₁							
A+B+C ₁		A+B+C ₁							
Просечен хемиски состав на минералната сировина		__% __% __% __% __% __% __% __% __% __%							
Физичко-механички особини на минералната сировина									
Минерален состав или минерална парагенеза									
Можност за примена									
Дополнителни податоци									
Лице кое ги внесува податоците		Датум на внесување на податоците							

Евиденциски лист на Книга V: Научни геолошки истражувања

<i>Научни геолошки истражувања</i>								
Вид на геолошки истражувања								
Наслов на научна тема/научен проект		Број и датум на Согласност за вршење на научни геолошки истражувања						
Времетраење на научно геолошкото истражување		Површина на одобрениот простор за геолошки истражувања						
Орган кој издава Согласност за вршење на научни геолошки истражувања		Локалитет или населено место						
Катастарски број		Општина						
Вршител на научно геолошкото истражување		Лист на топографска карта во размер 1:25 000						
Контакт телефон на вршителот		Лист на ОГК во размер 1:100 000						
Датум на последна промена								
Координати на просторот на кој ќе се вршат научните геолошки истражувања								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
Местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за научни геолошки истражувања) во координатен систем				Местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за научни геолошки истражувања) во координатен систем				
Дополнителни податоци:								
Лице кое ги внесува податоците:					Датум на внесување на податоците:			

Евиденциски лист на Книга VI: Проспекциски геолошки истражувања

<i>Проспекциски геолошки истражувања</i>								
Вид на геолошки истражувања								
Вид на проспекциски геолошки истражувања			Број и датум на доделена концесија за проспекциски геолошки истражувања					
Времетраење на проспекциски геолошки истражувања			Површина на одобренiot простор за геолошки истражувања					
Концедент			Локалитет или населено место					
Катастарски број			Општина					
Имател на концесија за проспекциски геолошки истражувања			Лист на топографска карта во размер 1:25 000					
Контакт телефон			Лист на ОГК во размер 1:100 000					
Датум на последна промена								
Координати на просторот на кој ќе се вршат проспекциските геолошки истражувања								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
Местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобренiot простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем				Местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобренiot простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем				
Дополнителни податоци:								
Лице кое ги внесува податоците:					Датум на внесување на податоците:			

Евиденциски лист на Книга VII: Основни геолошки истражувања

<i>Основни геолошки истражувања</i>								
Вид на геолошки истражувања								
Вид на основни геолошки истражувања		Број и датум на актот за вршење на основни геолошки истражувања						
Времетраење на основни геолошки истражувања		Површина на одобрениот простор за геолошки истражувања						
Локалитет или населено место		Општина						
Катастарски број								
Вршител на основни геолошки истражувања		Лист на топографска карта во размер 1:25 000						
Контакт телефон		Лист на ОГК во размер 1: 100 000						
Датум на последна промена								
Координати на просторот на кој ќе се вршат основните геолошки истражувања								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
Местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем				Местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем				
Дополнителни податоци:								
Лице кое ги внесува податоците:					Датум на внесување на податоците:			

Евиденциски лист на Книга VIII: Детални геолошки истражувања

<i>Детални геолошки истражувања</i>								
Вид на геолошки истражувања								
Вид на минерална сировина за истражување		Број и датум на доделување на концесија за детални геолошки истражувања						
Времетраење на концесијата за детални геолошки истражувања		Површина на одобренит простор за геолошки истражувања						
Концедент		Локалитет или населено место						
Катастарски број		Општина						
Вршител на детални геолошки истражувања		Лист на топографска карта во размер 1:25 000						
Контакт телефон		Лист на ОГК во размер 1: 100 000						
Датум на последна промена								
Координати на просторот на кој ќе се вршат деталните геолошки истражувања								
Точка	Y	X	Точка	Y	X	Точка	Y	X
Местоположба на истражниот простор нанесен на топографска карта во размер од 1:1 000 до 1:50 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобренит простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем					Местоположба на истражниот простор нанесен на геолошка карта во размер од 1:1 000 до 1:100 000 во размер (во зависност од големината на површината на одобренит простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем			
Дополнителни податоци:								
Лице кое ги внесува податоците:					Датум на внесување на податоците:			



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018196